



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT
MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS
Бр./Nr. _____

_____ 2022 година
СКОПЈЕ/SHKUP

**ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЈА
ЗА 120 УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ**

Склучен на ден _____ година помеѓу:

1. **МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**, со седиште на ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр. 54а, 1000 Скопје, претставувано од министерот Д-р. Jeton Shaqiri (во натамошниот текст: давател на стипендија) од една страна и

2. _____
_____ (име и презиме на родителот/старателот)

дава согласност/го склучува овој Договор за стипендија во име на _____

_____ (име, татково име и презиме на ученикот)

од _____, со адреса на живеење на ул. „_____“

бр: _____, со ЕМБГ _____, ученик во _____ година во _____

_____ (назив на средното училиште)

- _____ во учебната 2022/2023 година (во натамошниот текст: корисник на стипендија), од друга страна.

Член 1

Предмет на овој договор е обезбедување и користење на стипендија за ученик кој е запишан во јавните или приватните средни училишта во Република Северна Македонија, согласно „Конкурсот за доделување 120 (сто и дваесет) стипендии за ученици со посебни потреби од јавните и приватните средни училишта во Република Северна Македонија за учебната

**MARRËVESHJE PËR BURSË
PËR 120 NXËNËS ME NEVOJA TË VEÇANTA**

Lidhur më datë, viti _____
ndërmjet:

1. **MINISTRISË SË ARSIMIT DHE SHKENCËS**, me seli në Rr. "Shën Kirili dhe Metodi" nr. 54, 1000 Shkup, përfaqësuar nga ministri Doc. Dr. Jeton Shaqiri (në tekstin e mëtejshëm: dhënës i bursës) nga njëra anë dhe

2. _____
_____ (emri dhe mbiemri i prindërit)

jep pëlqim / e lidh këtë marrëveshje për bursë në emër të _____

_____ (emri, emri i babait dhe mbiemri i nxënëset)
nga _____, me adresë të _____ vendbanimit në rr. „_____“
nr. _____, me NVAQ _____, nxënësi në vitin _____

_____ (emri i shkollës së mesme)
_____ në vitin shkollor 2022/2023 viti (në tekstin e mëtejshëm: shfrytëzues i bursës).

Neni 1

Lëndë e kësaj marrëveshjeje është sigurimi dhe shfrytëzimi i bursës për nxënës I cili është regjistruar në shkollat e mesme publike ose private në Republikën e Maqedonisë së Veriut, sipas “Konkursit për ndarjen e 120 (njëqind e njëzet) bursave për nxënësit – me nevoja të veçanta në shkolla të mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin shkollor 2022/23” me numër 19-13009/2 të datës 27.10.2022 (në tekstin e mëtejshëm: Konkursi), përcaktimi i shumës së bursës dhe

2022/2023 година” со број бр.19-13009/2 од 27.10.2022 година (во натамошниот текст: Конкурсот), утврдување на износот на стипендијата и утврдување на правата и обврските на договорните страни.

Член 2

Давателот на стипендијата согласно Конкурсот од членот 1 на корисникот на стипендијата му обезбедува стипендија во месечен износ од 3.500,00 денари, за времетраењето на учебната година се додека корисникот на стипендијата ги исполнува условите од членот 4 на овој Договор.

Член 3

Давателот на стипендијата се обврзува стипендијата од член 2 на овој договор да ја исплаќа на трансакциска сметка на корисникот на стипендијата.

Член 4

Корисникот на стипендија се обврзува:

- 1.Редовно да ја запишува наредната годината на образование, да **постигне добар успех** согласно Конкурсот и да го заврши средното образование во рокот предвиден со Законот за средното образование.
- 2.На почетокот на секоја учебна година, до давателот на стипендијата да достави потврда за запишана наредна година на школување и свидетелство со остварен успех од претходната година, **најдоцна до 30 септември секоја година**, се до завршувањето на средното образование.
3. Во случај на промени чие настанување влијае врз условите за стекнување или користење на правото на стипендија, како што се: промена на училиштето, прекинување на понатамошно школување, добивање стипендија или кредит од друга установа или фирма, престој во странство, како и други промени, корисникот на стипендијата е должен за тоа да го известува давателот на стипендијата во рок од 15 дена од денот кога настанала промената, во спротивно давателот на стипендијата ќе изврши наплата на веќе исплатените стипендии.
- 4.На денот на потпишувањето на договорот да достави податоци за трансакциската сметка, од било која банка во Република Северна Македонија, на која давателот на стипендијата ќе врши исплата на средствата од член 2 на овој договор.
5. За учениците од работно оспособување, на почетокот на секоја учебна година, до давателот на стипендијата потребно е да достават потврда за

rregullimin e të drejtave dhe detyrimet e palëve kontraktuese.

Neni 2

Dhënësi i bursës, në pajtim me Konkursin nga neni 1, përfituesit të bursës i siguron bursë mujore në vlerë prej 3.500,00 denarë, gjatë kohëzgjatjes së vitit shkollor, derisa përfituesi i bursës t'i plotësoj kushtet nga neni 4 të kësaj Marrëveshjeje.

Neni 3

Dhënësi i bursës obligohet bursën nga neni 2 i kësaj marrëveshjeje të paguajë në llogarinë rrjedhëse të transaksionit përfituesit të bursës.

Neni 4

Shfrytëzuesi i bursës obligohet që:

1. Rregullisht të regjistronë vitin e ardhshëm të arsimit, të arrijë sukses **të mirë** në përputhje me konkursin dhe të përfundojë arsimin e mesëm brenda afatit të përcaktuar me Ligjin për Arsimin e Mesëm.
2. Në fillim të çdo viti shkollor, deri te dhënësi i bursës duhet të dorëzojë vërtetimin e regjistrimit për vitin vijues të shkollimit dhe дѐftesën me suksesin e arritur në vitin e kaluar, **më së voni deri më 30 shtator çdo vit**, deri në përfundimin e arsimit të mesëm.
3. Në rast ndryshimesh, paraqitja e të cilave ndikon në kushtet e përfitimit ose shfrytëzimit të së drejtës për bursë, siç janë: ndryshimi i shkollës, ndërprerja e shkollimit të mëtejshëm, marrja e bursës ose kreditë nga një institucion apo kompani tjetër, qëndrimi jashtë vendit, si dhe ndryshimet e tjera, përfituesi i bursës është i дetyruar të njoftojë dhënësin e bursës në afat prej 15 ditëve nga dita kur është бѐрѐ ndryshimi, në të kundërt, dhënësi i bursës do të бѐjë arkëtimin e bursat tashmë të paguara.
4. Në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes të dorëzojë të dhëna për llogarinë rrjedhëse të transaksionit, nga cila do bankë në Republikën e Маqedonisë së Veriut, në të cilën dhënësi i bursës do të paguajë mjetet nga neni 2 i kësaj marrëveshjeje.
5. Për nxënësit e formimit në punë, në fillim të çdo viti shkollor, është e nevojshme të dorëzojnë pranë dhënësit të bursës një certifikatë regjistrimi për vitin vijues të shkollimit, jo më vonë se data 30 shtator e çdo viti.

Neni 5

E drejta e shfrytëzimit të bursës përfundon nëse :

- përfituesi i bursës nuk i përmbush дetyrimet nga neni 4 i kësaj Marrëveshjeje;
- nuk e mbaron vitin shkollor;

запишана наредна година на школување, најдоцна до 30 септември секоја година.

Член 5

Правото на користење на стипендија престанува доколку:

- корисникот не ги исполнува обврските од член 4 на овој Договор;
- не ја заврши годината на школување;
- не ја запише наредната година на школување и најдоцна до 30 септември не достави потврда за запишана наредна година на школување и свидетелство со остварен успех од претходната година;
- не го заврши школувањето во рокот предвиден со Законот за средното образование;
- ја заврши годината на школување со успех помал согласно предвидениот во Конкурсот;
- не ја достави трансакциската сметка на денот на потпишувањето на овој Договор;
- добие стипендија или кредит од друга установа или фирма за што е должен веднаш да го известат давателот на стипендијата.

Член 6

Во случај на спор, договорните страни се согласни истиот да го решава Основниот суд Скопје II Скопје.

Член 7

Овој договор е составен во три еднообразни примероци, од кои два за давателот на стипендијата и еден примерок за корисникот на стипендијата.

Договорот се смета за склучен откако ќе го потпишат договорните страни.

**ДАВАТЕЛ НА СТИПЕНДИЈА /DHËNËSI I BURSËS
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА/
MINISTRIA E ARSIMIT DHE E SHKENCËS
МИНИСТЕР/MINISTRI
Doc.Dr.Jeton Shaqiri**

- nuk e regjistro vitin e ardhshëm të shkollimit dhe më së voni deri më 30 shtator nuk dorëzon vërtetim për regjistrimin e vitit të ardhshëm të shkollimit dhe dëftesën me suksesin e arritur nga viti i kaluar;
- nuk e përfundon shkollimin brenda afatit të përcaktuar me Ligjin për Arsimin e Mesëm;
- ka përfunduar vitin e shkollimit me rezultat më të ulët se ai i paraparë në Konkurs;
- nuk e dorëzon llogarinë e transaksionit në ditën e nënshkrimit të kësaj Marrëveshjeje;
- merr bursë ose kredi nga një institucion ose kompani tjetër, për të cilën është i detyruar të njoftojë menjëherë dhënësin e bursës.

Neni 6

Në rast mosmarrëveshjeje palët kontraktuese pajtohen që për këtë të vendosë Gjykata Themelore Shkup II Shkup.

Neni 7

Kjo marrëveshje është përpiluar në tre ekzemplarë të njëllojshme, dy prej të cilave janë për dhënësin e bursës dhe një ekzemplarë për përfituesin e bursës. Marrëveshja konsiderohet e lidhur pasi të nënshkruhet nga palët kontraktuese.

**КОРИСНИК НА СТИПЕНДИЈА
SHFRYTËZUESI I BURSËS**

(име и презиме)
(emri dhe mbiemri)

(име и презиме на старател)
(emri dhe mbiemri i kujdestarit)

Изготвил : Лулјета Шеху Шабани
Контролирал : Филиз Незир Емин
Одобрил : Лидија Михајловска

Контакт тел/ Kontakt telefoni: _____